


Трет извештај од следењето на политичкиот плурализам во централните телевизиски вести за време на изборната кампања.


Период: 9 дена (од 21 - 29 ноември 2016)

1 Некритичкото пренесување на партиските активности во изборната кампања ги потиснува другите релевантни општествено-политички теми.


✓ Кај провладините медиуми во централните вести пренесувањето на активностите на партиите стигнува и до 3/4 од вкупните вести во кои се споменуваат политичките субјекти.



✓ Кај критички медиуми темата „активностите на партиите во изборната кампања“ е релативно поретка.



✓ Темата „активности на политичките партии во изборната кампања“ доминира во централните вести на МТВ 1. Ова не важи во истата мера и за МТВ2 на албански јазик.



2 Провладините телевизии усвоија националистичко-популистичка реторика, демонизирајќи ја опозицијата. Како главна тема ја наметнаа „Двојазичноста на Македонија“. Оваа тема не беше соодветно оспорена од критичките медиуми.

✓ Темата „Двојазичност на Македонија“ во ТВ Нова, Сител, Алфа и Канал 5 беше вrameна како вовед во „Федерализација на државата“.


✓ Преку темата „Двојазичност на Македонија“ овие телевизии го претставуваа СДСМ како безбедносна закана за државата.

✓ „Федерализирачките наративи“ на ТВ Нова, Сител, Алфа и Канал 5 се поклопија со пораките на ВМРО-ДПМНЕ во изборната кампања.


✓ Критичките медиуми, за оваа тема, најчесто само спротивставуваа ставови на различни актери, а во ретки исклучоци правеа обид за анализа.

3 Новинарско внимание добија најголемите политички партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и ДУИ, а беа занемарени помалите партии и нивните понуди. СДСМ во провладините медиуми се демонизирани, а ВМРО-ДПМНЕ е фаворизиран.

ФРЕКВЕНЦИЈА И НАЧИН НА ВРАМУВАЊЕ НА СДСМ ОД ЧЕТИРИТЕ ПРОВЛАДИНИ ТЕЛЕВИЗИИ



ФРЕКВЕНЦИЈА И НАЧИН НА ВРАМУВАЊЕ НА ВМРО-ДПМНЕ ОД ЧЕТИРИТЕ ПРОВЛАДИНИ ТЕЛЕВИЗИИ



За целиот Извештај на Институтот за комуникациски студии кликнете [овде](#)

Проектот е поддржан од амбасадата на Кралството Холандија и од Британската амбасада во Република Македонија



Kingdom of the Netherlands



British Embassy Skopje

Подготовката на оваа публикација беше овозможена со поддршка од британска амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени во оваа публикација не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската амбасада